

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината
завршена на 31 Декември 2021 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2022 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје	
Одговорност на менаџментот	5
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-24
Прилог:	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2021 година, како и на соодветниот Извештај за сепфатна добивка, Извештајот за останата сеопфатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и на Извештајот за паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД -СКОПЈЕ**

Основи за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 4 кон финансиските извештаи, Друштвото има евидентирано земјиште во износ од 21.551.360 денари. Друштвото не поседува доказ за сопственост на земјиштето. Ова не е во согласност со МСС -1 - Презентирање на финансиски извештаи и МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема за признавање на средство. Согласно барањата на МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки, Друштвото требало да направи отпис на земјиштето на почетниот датум на споредбениот период (01 јануари 2020 година) во износ од 21.551.360 денари. Следствено на 01 јануари 2020 година, 31 декември 2020 година и 31 декември 2021 година сметководствената вредност на недвижности, постројки и опрема е преценета за 21.551.360 денари, а соодветно и капиталот е преценет за истиот износ. Ревизорското мислење за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, исто така вклучува мислење со резерва по оваа основа.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2021, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва.

Наша одговорност согласно со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работата со Годишната сметка и Финансиските извештаи за истата деловна година.

Годишниот извештај за работата од сите материјални аспекти е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 Декември 2021.

Скопје, 15 Април 2022 година

Овластен ревизор,
Јасмина Рафајловска



Директор,
Јасмина Рафајловска

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје, на страниците 6 до 9 и Белешките кон истите на страниците 10 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со принципите и законските прописи што се применуваат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2020 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2021 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на Извештајот.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, менаџментот има развиено и одржува внатрешна структура за контроли. Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вреднувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независните ревизори, Рафајловски ревизија ДОО Скопје, беа ангажирани да извршат ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страните 3 и 4.



Угриновски Бошко
Извршен член на Одборот на директори
на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2021 и 2020
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2021	31 Декември 2020
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	4	83.372.492	88.624.382
Долгорочни финансиски средства	5	10.314.113	16.740.975
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>93.686.605</u>	<u>105.365.357</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	6	34.901	-
Побарувања од купувачи	7	40.733.541	37.744.330
Други краткорочни побарувања	8	52.806.785	56.920.521
Парични средства	9	16.790.835	5.361.963
АВР		97.206	97.206
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>110.463.268</u>	<u>100.124.020</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>204.149.873</u>	<u>205.489.377</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Акционерски капитал	10	65.071.023	65.071.023
Сопствени акции		(6.451.231)	(6.451.231)
Законски и други резерви		71.496.235	98.763.672
Акумулирана (задржана) добивка		63.622.584	37.922.077
<i>Вкупно главнина и резерви</i>		<u>193.738.611</u>	<u>195.305.541</u>
В ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	11	1.861.481	1.988.657
Други краткорочни обврски	12	6.456.707	6.341.794
Обврски за даноци	13	2.093.074	1.853.385
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>10.411.262</u>	<u>10.183.836</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>204.149.873</u>	<u>205.489.377</u>
<i>Вонбилансни средства</i>	26	7.000.000	7.000.000
<i>Вонбилансни извори</i>		<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите*

*Одборот на директори на ден 18.02.2022 година ги одобрил овие финансиски извештаи,
а во нивно име се потпишани од:*



Извршен член на Одборот
на директори
Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
(во Денари)

	Белешка	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од услуги и продажба на стоки	14	90.165.579	77.265.384
Останати приходи	15	101.763	703.235
Трошоци за материјали	16	(7.342.672)	(6.469.180)
Набавна вредност на продадените материјали		(3.645.506)	(1.562.067)
Трошоци на вработените	17	(50.521.570)	(49.512.671)
Амортизација	4	(6.622.102)	(7.371.228)
Други оперативни трошоци	18	(8.683.055)	(7.261.181)
Нето приходи (расходи) од финансирање	19	(889.663)	412.569
<i>Добивка пред оданочување</i>		12.562.774	6.204.861
Расход за данок на добивка	20	(1.482.983)	(701.074)
<i>Добивка за годината од континуирано работење</i>		11.079.791	5.503.787
<i>Загуба за годината од прекинато работење</i>		-	-
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		11.079.791	5.503.787
<i>Осиганата сеоифајна добивка</i>			
Промени во објективна вредност на финанс. средства расположиви за продажба		(5.076.121)	(3.675.750)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		6.003.670	1.828.037
<i>Заработка по акција</i>	21	58,54	29,08

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи



Извршен член на Одборот
на директори
Угриновски Бошко

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
(во Денари)

2021	Акцио- нерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2021	65.071.023	(6.451.231)	98.763.672	37.922.077	195.305.541
Сеопфатна добивка					
Добивка за 2021 година	-	-	-	11.079.791	11.079.791
Останата сеопфатна добивка за 2021 год.	-	-	(5.076.121)	-	(5.076.121)
Вкупно сеопфатна добивка за 2021 година	-	-	(5.076.121)	11.079.791	6.003.670
Пренос од резерви во аккумулирана добивка	-	-	(20.124.503)	20.124.503	-
Распределба на добивката од 2020 год. за инвестиции	-	-	5.503.787	(5.503.787)	-
Исплатена дивиденда	-	-	(7.570.600)	-	(7.570.600)
Состојба на 31 Декември 2021	65.071.023	(6.451.231)	71.496.235	63.622.584	193.738.611
2020	Акцио- нерски капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 Јануари 2020	65.071.023	(6.451.231)	100.470.705	43.850.257	202.940.754
Сеопфатна добивка					
Добивка за 2020 година	-	-	-	5.503.787	5.503.787
Останата сеопфатна добивка за 2020 год.	-	-	(3.675.750)	-	(3.675.750)
Вкупно сеопфатна добивка за 2020 година	-	-	(3.675.750)	5.503.787	1.828.037
Пренос од резерви во аккумулирана добивка	-	-	(8.876.894)	8.876.894	-
Распределба на добивката од 2019 год. за инвестиции	-	-	20.308.861	(20.308.861)	-
Исплатена дивиденда	-	-	(9.463.250)	-	(9.463.250)
Состојба на 31 Декември 2020	65.071.023	(6.451.231)	98.763.672	37.922.077	195.305.541

*Белешкиите кон Финансискиите извештаи се интeгpален дел од
Финансискиите извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
(во Денари)

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Готовински тек од оперативни активности		
Готовина добиена од купувачи и од други оперативни активности	98.742.510	106.737.285
Готовина платена на добавувачите, вработените, даноци и други оперативни активности	(84.030.943)	(97.464.012)
Вкупно добиена (платена) готовина од оперативни активности	14.711.567	9.273.273
Платен данок на добивка	(205.268)	(1.404.447)
<i>Нејто готовина од оперативни активности</i>	14.506.299	7.868.826
Готовински тек од инвестициони активности		
Продажба на основни средства	-	4.894.574
Набавка на основни средства	(1.760.651)	(256.558)
<i>Нејто готовина од инвестициони активности</i>	(1.760.651)	4.638.016
Готовински тек од финансиски активности		
Исплатена дивиденда	(7.464.332)	(9.463.250)
Примени и вратени позајмици	147.556	172.720
Подигнати депозити	28.350.000	26.518.798
Орочени депозити	(22.350.000)	(30.018.798)
<i>Нејто готовина од финансиски активности</i>	(1.316.776)	(12.790.530)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	11.428.872	(283.688)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	5.361.963	5.645.651
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	16.790.835	5.361.963

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - СКОПЈЕ (натаму: Друштвото) е акционерско друштво формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација. Во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија во Скопје е запишано со единствен матичен број на субјектот 5166233.

Приоритетна дејност согласно тековна состојба на Централен Регистар на РМ е 71.20 - техничко испитување и анализа. Друштвото се занимава со физички - хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Друштвото има добиено меѓународен сертификат ISO 9001:2000 за тестирање на минерали, руди, метали, легури и горива, механичко и металографичко тестирање на челични и метални производи и сертификат MKS EN ISO/IEC 17025:2006 за тестирање на механички карактеристики на метали, хемиски состав на метали, физичко-хемиски карактеристики на цврсти горива, хемиски состав на почви и вештачки ѓубрива. Ова е гаранција дека тестирањето е во согласност со условите и барањата на највисоките светски стандарди.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица 16-та Македонска бригада број 18.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2021 година е 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции (2020: 100% обични акции од кои 9,97% сопствени акции).

Друштвото работи во отежнати економски услови предизвикани од пандемијата на Коронавирусот COVID-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почетокот на 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвикува нарушување на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република Северна Македонија. Друштвото континуирано ги следи и почитува мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита и превенција на COVID-19 и презема низа организациони и технички мерки како што се: посебен протокол за работа со клиенти, посебен протокол за вработените, обезбедување заштитна опрема и дезинфекциони средства и други слични мерки.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото финансиските извештаи ги подготвува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Северна Македонија и законските прописи во Република Северна Македонија.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност, како основа на мерење, освен за финансиските средства расположиви за продажба кои се мерени според објективна вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Поради влијанието на инфлацијата во Финансиските извештаи, менаџментот е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Билансот на успехот како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2021		31 Декември 2020	
1 EUR	61.6270	Денари	61,6940	Денари
1 USD	54,3736	Денари	50,2353	Денари
1 CHF	59,4683	Денари	56,8242	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2020 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2021 година.

Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

3. СМЕТКВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2021.

3.1 Недвижности, постројки и опрема

3.1.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Согласно основниот принцип на МСС 23, трошоците на позајмување кои можат да се припишат на стекнување, изградба или производство на производни постројки, енергетски капацитети, недвижности за кои е потребен значителен период за да се подготват за употреба ќе се вклучат во набавната вредност на тие средства.

3.1.2. Последователни издајоци

Издајоците наменети за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издајоци се признаваат како расход во Билансот на успех, во моментот на настанување.

3.1.3. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или друг износ што е замена за набавната вредност намален за остатокот од вредност.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	од 10 до 40 години	од 2,5% до 10%
Опрема	од 4 до 20 години	од 25% до 5%
Мебел	5 години	20%
Моторни возила	од 4 до 10 години	од 10 до 25%

3.2 Залихи

Залихите на сировини, материјали, резервни делови, гориво и мазиво во финансиските извештаи на Друштвото се вреднувани по метода на плански цени, корегирани за отстапувањата од планските цени.

Залихите на стока во магацин, Друштвото ги вреднува по набавни цени.

Залихите на ситен инвентар, Друштвото ги вреднува по метод на плански цени. При давањето во употреба набавната вредност на ситниот инвентар 100% се евидентира како трошок.

3.3 Долгорочни финансиски средства

Долгорочните финансиски средства вклучуваат вложувања во удели, вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба, хартии од вредност кои се држат до доспевање и хартии од вредност со кои се тргува.

Вложувањата во хартии од вредност се вложувања во акции во банки и други друштва. Промената во објективната вредноста на хартиите од вредност расположиви за продажба се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка, освен за загуба поради обезвреднување и добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики, се додека финансиското средство не се отпише. По нивното отуѓување се врши рекласификација од главнината во Билансот на успех.

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемени за каматата според договор.

3.5 Спорни и сомнителни побарувања

Спорните и сомнителни побарувања се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

Побарувањето се отпишува како ненаплативо во периодот на сознавањето дека тоа побарување нема можност да се наплати во договорениот рок односно на денот на Извештајот на финансиска состојба. Задолжително намалување на вредноста на побарувањето се прави кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација.

3.6 Краткорочни вложувања

Краткорочните вложувања се состојат од депозити кај финансиски институции и други пласмани кај банки.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Откуп на сопствени акции

Во вредноста на откупот на сопствените акции се вклучуваат и трансакционите трошоци. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски и се презентирани како намалување на капиталот.

3.7.3. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на денарски и девизни сметки во банка, во благајна и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.9 Обврски за кредити и други позајмици

Обврски за кредити почетно се признаваат според нето примените средства.

Главни извори на кредити се банки во земјата.

Сите кредити изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот под кој се составува Извештајот на финансиската состојба.

3.10 Обврски за даноци

Даночните се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија.

Тековниот данок од добивка, по стапка од 10%, се пресметува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнаените расходи за даночни цели и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

3.11 Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од вршење услуги и продажбата на стоки ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.12 Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камата се признаваат во Билансот на успех кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

4. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењата на основните средства за годината што завршува на 31 Декември 2021 и 2020 се следниве (во денари):

2021	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвестиции во тек	Материјални с-ва во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	21.551.360	82.436.078	109.097.146	204.700	-	213.289.284
Нови набавки во годината	-	-	1.330.810	-	39.402	1.370.212
Намалување	-	-	(1.262.347)	-	-	(1.262.347)
Салдо на 31 Декември 2021	21.551.360	82.436.078	109.165.609	204.700	39.402	213.397.149
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	-	35.124.956	89.539.946	-	-	124.664.902
Амортизација за 2021	-	2.056.735	4.565.367	-	-	6.622.102
Намалување	-	-	(1.262.347)	-	-	(1.262.347)
Салдо на 31 Декември 2021	-	37.181.691	92.842.966	-	-	130.024.657
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2021	21.551.360	45.254.387	16.322.643	204.700	39.402	83.372.492
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	21.551.360	47.311.122	19.557.200	204.700	-	88.624.382
2020	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и друго	Инвестиции во тек	Материјални с-ва во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020	21.551.360	82.436.078	113.735.162	204.700	-	217.927.300
Нови набавки во годината	-	-	256.558	-	-	256.558
Намалување	-	-	(4.894.574)	-	-	(4.894.574)
Салдо на 31 Декември 2020	21.551.360	82.436.078	109.097.146	204.700	-	213.289.284
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020	-	33.037.274	89.137.849	-	-	122.175.123
Амортизација за 2020	-	2.087.682	5.283.546	-	-	7.371.228
Намалување	-	-	(4.881.449)	-	-	(4.881.449)
Салдо на 31 Декември 2020	-	35.124.956	89.539.946	-	-	124.664.902
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2020	21.551.360	47.311.122	19.557.200	204.700	-	88.624.382
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	21.551.360	49.398.804	24.597.313	204.700	-	95.752.177

Друштвото на 31.12.2021 година, во Билансот на состојба има искажано земјиште во износ од 21.551.360 денари за кое не поседува доказ за сопственост. Земјиштето согласно поранешните прописи е дадено на Друштвото на користење од страна на Република Северна Македонија.

5. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочните финансиски средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Меркур Македонија Скопје (удел)	14.525	14.525
Стопанска банка (обични акции)	96.129	80.149
Бетон АД - Скопје (обични акции)	10.203.459	16.646.301
<i>Вкупно долгорочни финансиски средства</i>	<i>10.314.113</i>	<i>16.740.975</i>

Вложувањето на Друштвото во Меркур Македонија - Скопје е удел од 0,23%.

Согласно Извештајот за имател со состојба на 31 Декември 2021 година добиен од Централниот депозитар за хартии од вредност, Друштвото во сопственото портфолио ги поседува следниве акции:

31 Декември 2021	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

31 Декември 2020	Број на акции	Номинална вредност на една акција
Стопанска банка (обични акции)	70	201,1 МКД
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	255,65 ЕУР

Вложувањата во акции прикажани по последна цена од Македонската берза на хартии од вредност се следни (00 денари):

	Број на акции	Последна цена	31 Декември 2021 Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.373,27	96.129
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	3.709,00	10.203.459
<i>Вкупно вложувања во акции</i>			<i>10.299.588</i>

	Број на акции	Последна цена	31 Декември 2020 Вкупно
Стопанска банка (обични акции)	70	1.144	80.080
Бетон АД Скопје (обични акции)	2.751	6.051	16.646.301
<i>Вкупно вложувања во акции</i>			<u>16.726.381</u>

6. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Залихи на сировини и материјали	34.901	-
<i>Вкупно залихи</i>	<u>34.901</u>	<u>-</u>

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Побарувања од купувачи	40.733.541	37.744.330
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<u>40.733.541</u>	<u>37.744.330</u>

8. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Депозити во Комерцијална банка АД	32.850.000	38.850.000
Депозити во Стопанска Банка АД	15.000.000	15.000.000
Побарувања за дадени краткорочни кредити	541.972	631.972
Побарувања за дадени аванси	2.683.269	31.965
Побарувања за дивиденда	1.731.544	1.731.544
Побарувања за данок на добивка	-	545.322
Останати краткорочни побарувања	-	129.718
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<u>52.806.785</u>	<u>56.920.521</u>

Депозитите во Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Скопје се врз основа на договори за орочување.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Парични средства на денарски сметки	16.554.799	5.213.026
Парични средства на девизни сметки	218.920	118.084
Парични средства на денарска благајна	17.116	30.853
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>16.790.835</i>	<i>5.361.963</i>

10. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 1.075.855,30 евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собранието на акционерите може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, до колку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2020 и 2021, на страна 7.

10.1 Состојба на акциите

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственост е следнава:

Родови на акции во сопственост на		Состојба					
	2021	01.01.21	%	зголем.	намал.	31.12.21	%
Обични акции	Физички лица	186.888	88,82	-	-	186.888	88,82
	Правни лица	2.377	1,13	-	-	2.377	1,13
	Откупени сопствени акции	20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции	176	0,08	-	-	176	0,08
<i>Вкупно</i>		<i>210.419</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>210.419</i>	<i>100</i>

Родови на акции	во сопственост на	Состојба					
		2020	01.01.20	%	зголем.	намал.	31.12.20
Обични акции	Физички лица	188.385	89,53		1.497	186.888	88,82
	Правни лица	880	0,42	1.497		2.377	1,13
	Откупени сопствени акции	20.978	9,97	-	-	20.978	9,97
	Недефинирани акции	176	0,08	-	-	176	0,08
Вкупно		210.419	100	1.497	1.497	210.419	100

Номиналната вредност на една акција изнесува 5,11 евра.

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Обврски спрема добавувачи од земјата	1.858.737	1.968.792
Обврски спрема добавувачи од странство	2.744	19.865
<i>Вкупно крајкорочни обврски спрема добавувачи</i>	<i>1.861.481</i>	<i>1.988.657</i>

12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Краткорочни кредити од земјата	-	57.556
Примени аванси	962	8.070
Обврски спрема вработените	4.250.537	4.283.197
Персонален данок и придонеси од плата	1.376.807	1.401.060
Други краткорочни обврски	828.401	591.911
<i>Вкупно други крајкорочни обврски</i>	<i>6.456.707</i>	<i>6.341.794</i>

13. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

Обврските за даноци се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Обврски за данок на добивка	732.393	-
Обврски за данок на додадена вредност	1.360.681	1.853.385
<i>Вкупно обврски за даноци</i>	<i>2.093.074</i>	<i>1.853.385</i>

Во 2021 година Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки и даноците за годината не се дефинирани.

14. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Приходите од услуги, продажба на стоки и друго се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од извршени услуги	86.588.538	75.628.225
Приходи од продажба на стоки	3.463.231	1.483.964
Приходи од извршени услуги на странски пазар	113.810	153.195
<i>Вкупно приходи од услуги, и продажба на стоки</i>	<i>90.165.579</i>	<i>77.265.384</i>

15. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од усогласување на материјали и суровини	-	475.963
Приходи од надомест на штета	-	89.992
Останати приходи	101.763	137.280
<i>Вкупно останати приходи</i>	<i>101.763</i>	<i>703.235</i>

16. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за материјали од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Трошоци за материјали	2.974.187	2.677.088
Трошоци за гориво, плин и парно	950.770	1.038.036
Резервни делови	1.661.588	1.346.719
Потрошена електрична енергија	1.756.127	1.407.337
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>7.342.672</i>	<i>6.469.180</i>

Потрошените материјали во вкупен износ од 2.974.187 денари во најголем дел вклучуваат: потрошени хемиски материјали (аргон, солна киселина, течен азот, течен кислород, бои и лакови, уље и мазива, хемикалии) во вкупен износ од 418.962 денари, канцелариски материјали во вкупен износ од 146.662 денари, и останати материјали за тековно одржување и друго во вкупен износ од 2.408.563 денари.

Трошоците за гориво во вкупен износ од 950.770 денари вклучуваат трошоци за парно греење во износ од 613.161 денари, трошоци за гориво во износ од 330.609 денари и трошоци за плин во износ од 7.000 денари.

17. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците на вработените се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Нето плати	29.185.507	30.238.043
Даноци и придонеси на плати	15.084.477	15.678.233
Други трошоци на вработените	6.251.586	3.596.395
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>50.521.570</i>	<i>49.512.671</i>

Другите трошоци на вработените во износ од 6.251.586 денари вклучуваат: регрес за годишен одмор, подароци на вработените, трошоци за превоз на вработените, теренски додаток, дневници за службени патувања и друго.

Просечниот број на вработени во текот на 2021 година изнесува 80 лица (2020: 79).

18. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни трошоци се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Транспортни услуги	22.670	16.177
Трошоци за услуги за одржување	2.323.216	1.959.053
Трошоци за репрезентации, спонзорства и донации	150.795	154.930
Осигурување	458.646	570.526
Трошоци по договор за дело	342.444	132.667
Трошоци за сметководствени услуги, ревизии и вештачење	723.690	709.229
Други трошоци	4.661.594	3.718.599
<i>Вкупно други оперативни трошоци</i>	<i>8.683.055</i>	<i>7.261.181</i>

Другите трошоци во износ од 4.661.594 денари вклучуваат трошоци за комунални услуги во износ од 309.397 денари, банкарски услуги и трошоци на платниот промет во износ од 149.193 денари, ПТТ услуги во износ од 191.487 денари, други услуги во износ од 1.851.862 денари и друго.

19. НЕТО ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од камати	438.986	407.185
Позитивни курсни разлики	997	-
Други финансиски приходи	29.351	13.303
Расходи од камати	(187)	(408)
Негативни курсни разлики	(8.069)	(7.511)
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	(1.350.741)	-
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>(889.663)</i>	<i>412.569</i>

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

21. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Заработката по акција е следнава (во денари):

Добивка расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Добивка за годината	11.079.791	5.503.787

Просечен број на обични акции

(во број на акции):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
<i>Издадени обични акции на 1 Јануари</i>	<i>189.265</i>	<i>189.265</i>
Ефект од сопствени акции	-	-
Пренос од недефинирани акции	-	-
<i>Просечен број на обични акции на 31 Декември</i>	<i>189.265</i>	<i>189.265</i>
Заработка по акција = (добивка/ просечен број на обични акции	58,54	29,08

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судска постапка во која се јавува како тужител во вредност од 1.471.951 денари против друштвото Ратид БИЛД ДОО Куманово.

Против Друштвото не се водат судски постапки во кои се јавува како тужена страна.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна регулатива е предмет на различни толкувања и чести промени и како резултат на тоа, Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

24. РИЗИК НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Дејноста во која работи Друштвото не е директно засегната од импликациите предизвикани од Коронавирусот КОВИД-19 и поради тоа нема директни ризици кои влијаат на неговото работење.

25. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Неизвесноста и ризиците што ги носи здравствената криза врз економијата и натаму се присутни и во вакви услови, засега, вниманието на раководството на Друштвото е насочено кон намалување на можните негативни ефекти.

Друштвото и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и носителите на економските политики, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го прилагодува своето работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за одржување и подобрување на квалитетот на своите услуги и производи.

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

26. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Во вонбилансната евиденција Друштвото го евидентира одобрувањето на револвинг денарски кредит за пречекорување на состојбата на средствата на сметките за тековно работење во износ од 7.000.000 денари согласно Договор број 08-120-19920-2 од 13.04.2021 година. Како обезбедување на одобриениот револвинг денарски кредит Друштвото има дадено во залог наменски денарски депозит во износ од 7.350.000 денари.

ЕМБС: 05166233

Целосно име: РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД за физичко-хемиски и металуршки испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2021

Листа на прикачени документи

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	93.686.605,00			105.365.357,00
9	-- II МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	83.372.492,00			88.624.382,00
10	-- Недвижности (011+012)	66.805.748,00			68.862.483,00
11	-- Земјиште	21.551.360,00			21.551.360,00
12	-- Градежни објекти	45.254.388,00			47.311.123,00
13	-- Постројки и опрема	15.588.311,00			18.460.998,00
14	-- Транспортни средства	507.406,00			803.769,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	226.925,00			292.432,00
18	-- Материјални средства во подготовка	39.402,00			
19	-- Останати материјални средства	204.700,00			204.700,00
21	-- IV ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	10.314.113,00			16.740.975,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	10.314.113,00			16.740.975,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	110.366.062,00			99.481.492,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	34.901,00			
38	-- Залихи на сировини и материјали	34.901,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45.148.354,00			39.637.557,00
47	-- Побарувања од купувачи	40.733.541,00			37.744.330,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.683.269,00			31.965,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.731.544,00			1.861.262,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	48.391.972,00			54.481.972,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	16.790.835,00		5.361.963,00
60	-- Парични средства	16.790.835,00		5.361.963,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	97.206,00		97.206,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА- СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	204.149.873,00		204.944.055,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.000.000,00		7.000.000,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	193.738.611,00		195.305.541,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	65.071.023,00		65.071.023,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	6.451.231,00		6.451.231,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	148.359,00		5.224.480,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71.347.876,00		93.539.192,00
72	-- Законски резерви	14.344.404,00		14.344.404,00
74	-- Останати резерви	57.003.472,00		79.194.788,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	52.542.793,00		32.418.290,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	11.079.791,00		5.503.787,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	10.411.262,00		9.638.514,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	10.411.262,00		9.638.514,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.861.481,00		1.988.657,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	962,00		8.070,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.376.807,00		1.401.060,00
100	-- Обврски кон вработените	4.250.537,00		4.275.297,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.178.363,00		1.370.504,00
104	-- Обврски по заеми и кредити			57.556,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	625.112,00		529.470,00
108	-- Останати краткорочни обврски	118.000,00		7.900,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА- ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (085+081+094+109+110)	204.149.873,00		204.944.055,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.000.000,00		7.000.000,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	90.267.342,00			77.968.619,00
202	-- Приходи од продажба	90.165.579,00			77.265.384,00
203	-- Приходи од продажба на имот	201.755,00			703.235,00

208	-- Трошоци за сировини и други материјали	7.342.672,00		6.469.180,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.645.506,00		1.562.067,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.315.861,00		4.594.134,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.185.398,00		2.653.914,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	50.521.570,00		49.512.671,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	29.185.507,00		30.238.043,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.353.992,00		2.468.903,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.730.485,00		13.209.330,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.251.586,00		3.596.395,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.622.102,00		7.371.228,00
222	-- Останати расходи од работењето	181.796,00		13.133,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	469.334,00		420.488,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	29.351,00		13.303,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	438.986,00		407.185,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	997,00		
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.358.997,00		7.919,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.256,00		7.919,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	1.350.741,00		
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	12.562.774,00		6.204.861,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	12.562.774,00		6.204.861,00
252	-- Данок на добивка	1.482.983,00		701.074,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	11.079.791,00		5.503.787,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	80,00		79,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	11.079.791,00		5.503.787,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	5.076.121,00		3.675.750,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	5.076.121,00		3.675.750,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	5.076.121,00		3.675.750,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	6.003.670,00		1.828.037,00

АОП	тековна година	тековна година	на вредноста за тековна година	година
609 -- Земјишта	21.551.360,00			21.551.360,00
612 -- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	45.254.387,00			47.311.122,00
615 -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	508.664,00			693.444,00
625 -- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	541.972,00			631.972,00
626 -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	40.757.177,00			37.730.532,00
628 -- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	1.828.750,00			1.958.468,00
630 -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	43.104.263,00			39.734.763,00
631 -- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	662.404,00			662.404,00
632 -- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	57.957.388,00			57.957.388,00
634 -- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)				57.556,00
635 -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 098+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	1.862.320,00			1.976.862,00
638 -- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 106+ АОП 109 од БС)	3.555.171,00			2.771.565,00

	или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БУ)			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	90.165.579,00		77.265.384,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	3.463.231,00		1.483.964,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	86.702.348,00		75.781.420,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	90.051.769,00		77.112.189,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	113.810,00		153.195,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на оварски (< или = АОП 203 од БУ)	85.091,00		137.280,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	16.672,00		89.992,00
666	-- Приходи од дивиденди	29.351,00		13.303,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	3.645.506,00		1.562.067,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.483.978,00		1.898.287,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	337.609,00		304.693,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	162.394,00		150.630,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	519.152,00		549.605,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	87.534,00		50.468,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.756.127,00		1.407.337,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	613.161,00		733.343,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.989.403,00		1.974.890,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	22.670,00		16.177,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	150.228,00		207.885,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.323.216,00		2.009.521,00
691	-- Вкалкуирани надомести за време на боледување	203.257,00		145.038,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	169.114,00		315.006,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	101.114,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.333.360,00		967.116,00

698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	446.400,00			428.658,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	45.792,00			109.582,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	1.477.547,00			861.261,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	102.600,00			87.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	222.224,00			111.112,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)				14.095,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	88.017,00			118.613,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	458.646,00			570.526,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	191.487,00			149.193,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	32.729,00			3.170,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	292.523,00			41.400,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	342.444,00			132.667,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	15.000,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.288.226,00			1.490.916,00
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	1.350.741,00			
721	-- Исплатени дивиденди	6.727.406,00			8.370.606,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	80,00			79,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	90.736.676,00			

Потпишано од:

Jasmina Andonova

Годишен извештај за работењето на РЖ Техничка контрола АД Скопје за 2021 година

1. Општи податоци за Друштвото

РЖ Техничка контрола постои како самостоен правен субјект од 1997 година, регистриран како акционерско друштво – РЖ Техничка контрола АД Скопје. Се состои од три лаборатории: Лабораторија за металуршки испитувања (механички и металографски испитувања), Лабораторија за испитување без разрушување (ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви) и Лабораторија за хемиски испитувања (метали, минерали и органски ѓубрива, легури и друго).

РЖ Техничка контрола е акционерско друштво со органи на управување – Борд на директори и извршен директор. РЖ Техничка контрола брои 80 вработени, од кои 14 се со висока стручна подготовка.

Наш најголем партнер е Макстил АД Скопје. Други корисници на нашите лабораториски услуги се Либерти АД Скопје, ЕЛЕМ (РЕК Битола и РЕК Осломеј), Титан Цементарница Усје, градежната оператива, увозниците на минерални ѓубрива и други.

Соочувајќи се со намалено производство неколку години по ред (2012 и особено 2013 година) на нашиот најголем корисник на услуги Макстил АД, раководството на РЖ Техничка контрола донесе одлука да ја прошири дејноста и да побара нови пазари на лабораториски услуги. За таа цел РЖ Техничка контрола одлучи да ги акредитира лабораториите и да набави нова опрема за нови испитувања.

Во 2014 година механичката и хемиската лабораторија добија акредитација за анализа на повеќе различни елементи во различни материјали: челик, алуминиум, бакар и нивни легури, цврсти горива, минерални ѓубрива и почви, а од почетокот на 2015 година се акредитиравме и за анализа на атмосферски и отпадни води. Како резултат на овие акредитации се зголеми побарувачката за нашите лабораториски услуги, а со тоа и нашите приходи.

На почетокот на 2016 година добивме акредитација за ултразвучна и радиографска контрола на метали и заварени споеви. Набавени беа две кртици и две подвижни лаборатории за потребите на гасификацијата.

Во 2017 година добивме акредитација за новиот апарат Vario Macro Cube CNS анализатор за симултана анализа на јаглерод, азот и сулфур од производителот Елементар од Германија. Со овој апарат сме во можност да го анализираме вкупниот азот и на органски ѓубрива.

2. Остварени резултати

2.1 Объем на услуги во 2019, 2020 и 2021 година

2019	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР		Ваги	
	Проби на кинење	33104	Проби од Челичарница	16590	Испитани лимови со ултразвук	101446	Возила	12134
	Проби на жилавост	85977	Проби од надв. клиенти	902				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	2466						
	Проби од надв. клиенти	680						
	Проби за ладна вал. кинење	14178						
	Вкупно	136405		17492		101446		12134
	Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 21038							

2020	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР			
	Проби на кинење	32515	Проби од Челичарница	14373	Испитани лимови со ултразвук	113000		
	Проби на жилавост	86953	Проби од надв. клиенти	1201				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	1208						
	Проби од надв. клиенти	9000						
	Проби за ладна вал. кинење	13943						
	Вкупно	135520		15574		113000		
Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 19700								

2021	Мех. лаб.		Хем. лаб.		ИБР			
	Проби на кинење	38989	Проби од Челичарница	21644	Испитани лимови со ултразвук	100200		
	Проби на жилавост	102189	Проби од надворешни клиенти	1148				
	Други проби (WBT, „z“ и др.	2247	Троски од електро-печка	445				
	Проби од надв. клиенти	2176	Казански троски	275				
	Проби за ладна вал. кинење	14476	Вар	237				
			SiMn	30				
	Вкупно	160077		23779		100200		
	Вкупно издадени атести од Механичка лабораторија: 25305							

2.2 Финансиски резултати

Во 2021 година РЖ Техничка контрола оствари добивка пред оданочување која изнесува 12.562.774 денари. Таа е значително зголемена во однос на 2020 година поради растот на приходите од работењето, кои изнесуваат 90.267.342 денари. Зголемувањето на овие приходи во однос на 2020 година изнесува 12.298.723 денари.

Остварениот приход од Макстил АД Скопје во 2021 е значително повисок во однос на 2020 година, а приходот од Либерти АД Скопје е скоро на исто ниво како и во 2020 година. Екстерната реализација во 2021 е незначително намалена во однос на 2020 година.

3. Политика на дивиденда

РЖ Техничка контрола исплаќа дивиденда на акционерите од 2006 година. Во 2021 година е исплатена дивиденда за претходната година во бруто износ од 7.570.600 денари, односно 40 денари бруто по акција.

Дивидендата за 2021 година, ако се подели, ќе биде повисока од онаа за 2020 година. Друштвото располага со сопствени средства и не користи кредити.

4. Планови за работа и развој

Во 2022 година се очекува да продолжи растот на челичната индустрија. Сепак, постои неизвесност поради политичката ситуација во светот, зголемувањето на цените на енергенсите и нарушувањата во глобалниот синџир на снабдување.

Во 2022 ќе биде инвестирано во нов рендгенски апарат кој има широк опсег на хемиски испитувања (руди, минерали, легури, неметали и др.) и кој дава брзи и точни резултати, а ќе се намалат трошоците на работење.

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД СКОПЈЕ				
(во 000 денари)				
	О П И С	2021	2020	Индекс (B:C)*100
	A	B	C	D
1	Приходи од продажба	90.165	77.265	116,70
2	Останати приходи	102	703	14,51
3	Финансиски приходи	469	421	111,40
ВКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3)		90.736	78.389	115,75
	Трошоци за сировини и материјали			
	* потрошени материјали	2.646	2.049	129,14
	* потрошени енергија и гориво	2.707	2.445	110,72
	* трошоци за резервни делови и ситен инвентар	1.989	1.975	100,71
4	Вкупно трошоци за сировини и материј.	7.342	6.469	113,50
5	Набавна вредност	3.645	1.562	233,35
6	Услуги	5.316	4.594	115,72
	Трошоци за вработените			
	* нето плати и надоместоци	29.186	30.238	96,52
	* трошоци за даноци и придонеси на плати	15.084	15.678	96,21
	* други трошоци на вработените	6.252	3.597	173,81
7	Вкупно трошоци за вработените	50.522	49.513	102,04
8	Амортизација	6.622	7.371	89,84
9	Останати трошоци на работење	3.367	2.667	126,25
10	Финансиски расходи	1.359	8	16987,50
ВКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6+7+8+9+10)		78.173	72.184	108,30
11	Добивка од редовно работење пред оданочување	12.563	6.205	202,47
12	Данок на добивка	1.483	701	211,55
Добивка од редовно работење по оданочување (11-12)		11.080	5.504	201,31
Број на вработени		80	79	101,27

